



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Раконисите се испраќаат во дуплика
т на адреса: „Службен весник на
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Вторник, 21 септември 1954
Број 29 Година X

Претплата за 1954 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

134

На основа чл. 97 од Уставниот закон за
основите на општественото и политичкото
устројство и органите на власта на НР Ма-
кедонија, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА НР МАКЕДОНИЈА

I.

1. Се разрешуваат членовите на Советот
за народно здравје и социјална заштита на
НРМ: Д-р Јузбашик Димитрија и Коломо-
нос Жамила.

2. Се именуваат за членови на Советот
за народно здравје и социјална заштита на
НРМ:

Проф. Д-р Бранко Оберхофер, директор
на Хируршката клиника во Скопје; и

Нада Богданова, асистент на катедрата
за граѓанско право при Правно-економ-
скиот факултет во Скопје.

II.

Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службениот весник на
НРМ“.

ИС бр. 263
15 септември 1954 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Цвета Димитриева Попова, од Титов Велес,
подаде тужба за развод на бракот против Дими-
тар Горѓиев Попов, од с. Хаџи Бесли — Грција, а
сега со непознато местожителство. Бидејќи место-
жителството и адресата на тужениот се непозна-
ти, се повикува во рок од еден месец од денот на
објавувањето на огласот во „Службен весник на
НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во

противен случај судот по службена должност ќе
му одреди застапник кој ќе го застапува на не-
гови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1248/53.
(131)

Сенковски Миланов Станко, од Скопје, пода-
де тужба за развод на бракот против Јелена Хри-
стова Сенковска, со непознато место на живеење.
Бидејќи тужената Јелена е во неизвесност и со
непознато место на живеење, согласно уверението
на Народниот одбор на I административна испос-
тава — Скопје, бр. 5755 од 7 септември 1954 го-
дина, се повикува тужената Јелена во рок од 30
дена од денот на објавувањето на огласот во
„Службен весник на НРМ“ да се јави на судот
или одреди свој застапник. Во противен случај
судот по службена должност ќе бара од Старател-
скиот орган при НО на град Скопје да и одреди
застапник, кој ќе ја застапува на денот на рас-
правата.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 880/54.
(143)

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување умрен исчезнатиот Боривое Апостолов Пе-
трушевски, родум од Куманово, со последно ме-
сто на живеење во Скопје, за кого се претпоста-
вува дека загинал како борец во НОВ и ПО во
Шарпланинскиот одред, а на положајот с. Штри-
це, околија Качаничка, на ден 18 февруари 1943
година, на која дата и исчезнал.

Се повикува исчезнатиот Боривое во колку е
во живот, како и секој што знае нешто за него да
јави на определениот му старател — мајка му
Рајна Апостолова Петрушева, од Скопје ул. „54“
бр. 13, или на Околинскиот суд во Скопје, во срок
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во
„Службен весник на НРМ“. Во противно исчезна-
тиот ќе биде прогласен за умрен.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 2699/54.

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР

При овој суд е покрената оставинска постапка
по оставината на пок. Хоџа Илџазов Исмаил, бив.
од село Требиште, Дебарско и оставил наследници
Шабан и Салија Хоџа со непознати адреси во Ал-
банија. Се повикуваат именованите во срок од 30
дена од денот на објавувањето на огласот да се
јават лично при овој суд за да ги штитат своите
наследнички интереси или достават наследничка
изјава. Во противно оставината ќе се реши во нив-
но отсуствие.

Од Околинскиот суд во Дебар, О. бр. 60/54. (142)

Судскиот оглас објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 27/54, на страна 384, под бр. 124, во рубриката „Судски огласи“ се анулира.

Од Редакцијата

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

(ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 113/54, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „1 мај“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, бои и хемикалии, како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 113/54.

(719)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7.VII.1954 г., под ред. бр. 114, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Житар“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со мешовити индустриски стоки, прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 114/54.

(720)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7.VII.1954 г., под ред. бр. 115, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Искра“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстил и конфекција.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 115/54.

(721)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8.VII.1954 г., под ред. бр. 117, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Обнова“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор; бои, хемикалии, како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 117/54.

(723)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8.VII.1954 г., под ред. бр. 118, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Брегалница“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, бои, како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 118/54.

(724)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8.VII.1954 г., под реден број 121, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Нов живот“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, бои, хемикалии, како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 121/54.

(727)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8.VII.1954 г., под реден број 122, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Јагода“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со зарзават, овоштите и преработки, како и трговија со млечни производи.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 122/54.

(728)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8.VII.1954 г., под реден број 123, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски прехранбени стоки „Победа“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, бои, хемикалии, како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 123/54.

(729)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9.VII.1954 г., под реден број 125, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Добра услуга“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстил, текстилна галантерија и конфекција.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 125/54.

(731)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9.VII.1954 г., под реден број 126, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Пролетер“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со мешовита индустриска стока, прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, тутунски преработки, кибрит и прибор, бои и хемикалии.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 126/54.

(732)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9.VII.1954 г., под ред. бр. 127, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало „Детска радост“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со куси и плетени стоки, конфекција, галантериски и базарски стоки, играчки, парфимериска и козметичка стока.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 127/54.

(733)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9.VII.1954 г., под ред. бр. 129, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Гранат“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со текстил, текстилна конфекција, јажарски стоки, каделни и јутени производи.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 129/54.

(735)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Услужното стопанско претпријатие „Колегијалност“ — Куманово, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при НО на Градската општина — Куманово, под реден број 85, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 29-VI-1954 година, под реден број 185, под фирма: Услужно стопанско претпријатие „Колегијалност“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на претпријатието е: вршење книговодствени и административни услуги.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 254/54.

(702)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9.VII.1954 г., под реден број 130, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Лимон“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со зарзават, овоштие и преработки, како и трговија со млечни производи.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 130/54. (736)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9.VII.1954 г., под реден број 133, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Слобода“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил, куси и плетени стоки конфекција, галантерија и базарски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 133/54.

(739)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10.VII.1954 г., под реден број 137, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало „Промет“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, бои, хемикалии, како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 137/54.

(743)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15.VII.1954 г., под реден број 138, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало „Галаш“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со индустриски стоки, прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, бои, хемикалии и емајлирано посуѓе.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 138/54.

(744)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-VI-1954 година е запишано на страна 73, под ред. бр. 73, конституисањето на Уостителското претпријатие — Кафе ресторан „Задругар“ со седиште во Гевгелија. Истото е конституисано на ден 31-V-1954 година.

За претседател на Работничкиот совет е избран Дупаров Ѓорѓи, а за претседател на Управниот одбор Димитар Мишев, двајцата од Гевгелија.

Претпријатието е предадено на работниот колектив на ден 31-V-1954 година.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 236/54.

(704)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Претпријатието на ПТТ сообраќај, Скопје, досега водено во регистарот на државните стопански претпријатија при Министерството на финансите на ФНРЈ на страна 700, свеска IV, под фирма: Дирекција на поштите, телеграфите и телефоните, Скопје, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 12-VII-1954 година под реден број 199, под фирма: Претпријатие за ПТТ сообраќај, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: експлоатација на поштенско-телеграфско-телефонските врски, по пат на вршење преносни услуги од областа на поштенско-телеграфската делатност и редовно одржување средствата на овие врски.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 237/54.

(701)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15.VII.1954 г., под реден број 139, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало за промет со индустриски прехранбени стоки „Полет“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, бои и хемикалии, како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 139/54.

(745)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Трговскиот дуќан „Полет“, Куманово, досега воден во регистарот на стопанските претпријатија при НО на Градската општина — Куманово, на страна 12, ред. бр. 12, е префрлен од поменатиот регистар и запишан во регистарот на стопанските организации при овој суд на 1-VII-1954 година под реден број 189, под фирма: Трговски дуќан за текстил и галантерија „Полет“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстил и галантериски стоки на мало.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 258/54.

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-V-1954 година, под реден број 86, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Работилница за кожи „Јелен“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: штавење и преработка на кожи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 366/54.

(603)

Окружниот суд во Скопје објавува дека трговскиот дуќан „Македонија“ — Куманово, досега воден во регистарот на стопанските претпријатија при Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Куманово, под реден број 27, е префрлен од поменатиот регистар и запишан во регистарот на стопанските организации при овој суд на 16-VII-1954 година под реден број 211, под фирма: Трговски дуќан за животни намирници и куќни потреби „Македонија“ со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, куќни потреби, стакларија, бои, хемикалии, тутунови производи и кибрит на мало.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 294/54.

(706)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 128/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски стоки „Мира“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстил, куси и плетени стоки и конфекција.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 128/54.

(734)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 124/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски прехранбени стоки „Трудбеник“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки; кибрит и прибор; бои и хемикалии, како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 124/54.

(730)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 120/1954 година е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан со индустриски прехранбени стоки „Еленица“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки; кибрит и прибор; бои и хемикалии, како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 120/54.
(726)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 131/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало „Пчиан“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли и куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, бои и хемикалии, како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 131/54.
(737)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-VII-1954 година на стр. 96, под реден број 1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Биро за проектирање, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на претпријатието е: вршење на проектански услуги од областа на високоградба, нискоградба и хидроградба.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 403/54.
(686)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-IV-1954 година на стр. 73, под реден број 73, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Угостителско претпријатие кафе-ресторант „Zadourgar“, со седиште во Гевгелија. Предмет на послувањето на претпријатието е: угостителски услуги.

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот задружен сојуз, бр. 6 од 26-III-1954 година.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 41/54.
(705)

Окружниот суд во Скопје објавува дека претпријатието „Житар“ — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на НО на град Скопје, под реден број 175, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 24-VII-1954 год. под реден број 247, под фирма: Претпријатие за откуп и промет со житарици и фураж „Житар“, со седиште во Скопје.

Во својот состав претпријатието има 18 работни огранци, како и 3 работилници. Предмет на послувањето е: трговија со жито и млечни производи; храна за добиток; млечни преработки. Вршење на услуги кои по месните обичаи се опфатени во овие трговски струки. Споредните делатности кои ги обавува претпријатието се следните: мелње на брашно со уем или во пари, преработка на сризова арпа со пари, утовар и истовар како и превоз на свои стоки со сопствени превозни средства, како и поправка и доведување во исправност на свој амбалаж за потребите на претпријатието.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 278/54.
(717)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година на стр. 92, под реден број 4, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан број

2, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „Напредок“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: 1. текстил — куси и плетени стоки, конфекција; 2. галантерија, базарски стоки и играчки; 3. крзнени стоки; 4. обувки; 5. музички инструменти, радио-апарати и прибор; 6. парфимерија и козметички стоки и 7. намештај.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 413/54.
(777)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година на стр. 92, под реден број 5, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 3, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „Напредок“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: 1. јажарски стоки, каделни и јутени производи; 2. нафтени деривати, мазивула и масти; 3. бои, лакови, хемикалии и прибор; 4. парфимериски и козметички стоки; 5. стакло, порцелан и керамички стоки; 6. намештај; 7. преработки од млеко; 8. прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; 9. деликатесни производи; 10. производи врз база на шеќер и какао; 11. преработка на месо; 12. алкохолни и безалкохолни пијалоци; и 13 сатови и изработки од драгоцени метали.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 414/54.
(778)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година на стр. 92, под реден број 6, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 4, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „Напредок“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со жита и мелнички преработки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 415/54.
(779)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година на стр. 94, под реден број 2, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 13, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „Колонијал“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: 1. канцелариски материјали, хартија и школски прибор и прибор за пишување; 2. книги и музикалии (книжарији); 3. антиклитетни и уметнички творби и 4. производи од домашни дејности и од уметнички занаети.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 419/54.
(782)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година на стр. 92, под реден број 2, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 6, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „Напредок“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: 1. јажарски стоки, кадели и јутени производи; 2. нафтени деривати, мазива, ула и масти; 3. сатови и изработка на драгоцени метали; 4. бои, лакови, хемикалии и прибор; 5. намештај; 8. преработки од месо; 9. прехранбени артикли и преработки за куќни потреби; 10. деликатесни поризводи; 11. производи врз база на шеќер и какао; 12. млечни производи и печиво и 13. алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 417/54.
(811)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година на стр. 92, под реден број 7, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 5, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „Напредок“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: 1. зарзават, овоштие и преработки; 2. производи од шеќер и какао; 3. млечни производи и печиво; 4. јајца и 5. преработка од месо.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 416/54.
(780)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година на стр. 94, под реден број 3, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 4, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „Колонијал“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: 1. текстил, куси и плетени стоки и конфекција; 2. галантериски, базарски стоки и играчки; 3. крзнени стоки; 4. обукви; 5. музички инструменти, радио-апарати и прибор; 6. парфимериски и козметички стоки и 7. намештај.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 420/54.
(783)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година на стр. 94, под реден број 4, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 15, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „Колонијал“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: 1. кожа, седларски и ременски стоки и прибор; 2. производи од гума, каучук и пластични маси; 3. железарски, метални стоки, бицикли, машини за шиене и прибор; 4. селско-стопански машини и алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенија; 5. нафтни деривати, мазива-уља и масти; 6. електро-технички материјали; 7. бои, лакови, хемикалии и прибор; 8. сгревно дрво и јаглен; 9. намештај; 10. технички стоки за снабдување на производителните претпријатија и занаетството и 11. јагарски стоки, каделни и јутени производи.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 421/54.
(784)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година на стр. 94, под реден број 5, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 16, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „Колонијал“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: 1. јагарски стоки, каделни и јутени производи; 2. нафтни деривати, мазива-уља, и масти; 3. сатови и изработка од драгоцени метали; 4. бои, лакови, хемикалии и прибор; 5. парфимериски и козметички стоки; 6. стакло, порцелан и керамички стоки; 7. намештај; 8. преработки од месо; 9. животни прехрани и преработка за куќни потреби; 10. деликатесни производи; 11. производи врз база на шеќер и какао; 12. млечни производи и печиво и 13. алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 422/54.
(785)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година на стр. 94, под реден број 6, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 17, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „Колонијал“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало

со следните трговски струки: јагарски стоки, каделни и јутени производи; 2. нафтни деривати, мазива-уља и маслени стоки; 3. сатови и изработка од драгоцени метали; 4. бои, лакови, хемикалии и прибор; 5. парфимериски и козметички стоки; 6. стакло, порцелан и керамички стоки; 7. намештај; 8. месо и преработка од месо; 9. прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; 10. деликатесни производи; 11. производи врз база на шеќер и какао; 12. млечни производи и печиво; и 13. алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 423/54.
(786)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година на стр. 94, под реден број 7, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 18, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „Колонијал“ со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: 1. зарзават, овоштие и преработки; 2. производи од шеќер и какао; 3. јајца и 4. млечни производи.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 424/54.
(787)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-1954 година на стр. 107, под реден број 2, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан-фурна „Караорман“, со седиште во Кичево. Дуќанот е во состав на Занаетчиското претпријатие за леб и печиво „Крушино“ — Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: фурнициски изработки на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 444/54.
(788)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-1954 година на стр. 107, под реден број 3, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан-фурна „Теке“, со седиште во Кичево. Дуќанот е во состав на Занаетчиското претпријатие за леб и печиво „Крушино“. Предмет на послувањето на дуќанот е: фурнициски изработки на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 445/54.
(789)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-1954 година на стр. 107, под реден број 4, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан-фурна „Чивлик“, со седиште во Кичево. Дуќанот е во состав на Занаетчиското претпријатие за леб и печиво „Крушино“ — Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: фурнициски изработки на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 446/54.
(790)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-1954 година на стр. 107, под реден број 5, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан-фурна „Цер“, со седиште во Кичево. Дуќанот е во состав на Занаетчиското претпријатие „Крушино“ — Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: фурнициски изработки на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 447/54.
(791)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-1954 година под реден број 6, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан-фурна

„Варош“, со седиште во Кичево. Дуканот е во состав на Занаетчиското претпријатие за леб и печиво „Крушино“ — Кичево. Предмет на послувањето на дуканот е: фурнициски изработки на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 448/54.
(792)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-1954 година под реден број 7, е запишан стопанскиот дукан под фирма: Занаетчиски дукан фурни „Стогово“, со седиште во Кичево. Дуканот е во состав на Занаетчиското претпријатие за леб и печиво „Крушино“ — Кичево. Предмет на послувањето на дуканот е: фурнициски изработки на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 449/54.
(793)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-1954 година под реден број 8, е запишан стопанскиот дукан под фирма: Занаетчиски дукан-фурна „Централ“, со седиште во Кичево. Дуканот е во состав на Занаетчиското претпријатие за леб и печиво „Крушино“ — Кичево. Предмет на послувањето на дуканот е: фурнициски изработки на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 450/54.
(794)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-1954 година на стр. 107, под реден број 1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Занаетчиско претпријатие за леб и печиво „Крушино“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на претпријатието е: пекарски изработки на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 451/54.
(795)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-VII-1954 година, на стр. 103, под реден број 1, е запишан дуканот под фирма: Самостоен занаетчиски дукан „Месо риба“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуканот е: преработка и продажба на месо.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 431/54.
(797)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 9826/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 252, рег. бр. 252, занаетчискиот дукан под фирма: Леблебиџија Јаким Т. Досев, со седиште во с. Шлегово.

Предмет на работата на дуканот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јаким Т. Досев.
(357)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 10157/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 254, рег. бр. 254, занаетчискиот дукан под фирма: Качар Јаким А. Крстиќ, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуканот е: качарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јаким А. Крстиќ.
(358)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 2241/46 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 255, рег. бр. 255, занаетчискиот дукан под фирма: Леблебиџија Лазар Г. Захаријев, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуканот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Г. Захаријев.
(359)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 10153/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 256, рег. бр. 256, занаетчискиот дукан под фирма: Налбат Љубен Ј. Петров, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуканот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубен Ј. Петров.
(360)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 10135/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 257, рег. бр. 257, занаетчискиот дукан под фирма: Кројач Михаило П. Манасов, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуканот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаило П. Манасов.
(361)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 10130/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 258, рег. бр. 258, занаетчискиот дукан под фирма: Кондураџија Мијалче Ј. Топуков, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуканот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мијалче Ј. Топуков.
(362)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 1864/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 260, рег. бр. 260, занаетчискиот дукан под фирма: Кројач Павлина Љ. Кокочкарова, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуканот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павлина Кокочкарова.
(363)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 10132/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 261, рег. бр. 261, занаетчискиот дукан под фирма: Самарџија Георги Анов, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуканот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Анов.
(364)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 18410/50 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 262, рег. бр. 262, занаетчискиот дукан под фирма: Налбат Павле З. Атанасов, со седиште во с. Шлегово.

Предмет на работата на дуканот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле З. Атанасов.
(365)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околина бр. 8020/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 263, рег. бр. 263, занаетчискиот дукан под фирма: Самарџија Никола А. Иванов, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: самарциски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола А. Иванов. (366)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 10155/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 264, рег. бр. 264, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнадија Тодор Т. Павлов, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Т. Павлов. (367)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 9141/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 265, рег. бр. 265, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија Тасе Г. Баев и син, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тасе Г. Баев. (368)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Работничка книшка рег. бр. 92, серија 064741, издадена од Советот за народно здравје и социјална заштита на ОНО — Куманово на Стое Санде Спасов, с. Живинье — Кумановско. (8)

Работничка книшка, издадена од Трудов оддел — Скопје на Заим А. Исеин, с. Паничар — Скопско. (9)

Сообраќајна книшка бр. 375 од автомобил „Вилис“, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Увоз-извоз „Градинар“ — Скопје. (10)

Воена книшка, издадена од Воен отсек — Скопје на Живинье Амет Шериф — Скопје. (11)

Школско свидетелство за завршено VI одделение основно училиште-издадено од Осмолетката „Орце Николов“ — Скопје на Енвер Ф. Хајдулов — Скопје. (12)

Шоферска исправа рег. бр. 676 и сообраќајна книшка бр. 361, издадени од Сообраќајниот отсек во Скопје на Цветко Пијанички, ул. „Водненска“ бр. 36 — Скопје. (13)

Сообраќајна книшка рег. бр. 297, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Местен синдикален совет — Скопје. (14)

Сообраќајна книшка бр. 984, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Никола Николовски, — Скопје. (15)

Школско свидетелство за завршен I клас, издадено од Училиштето за ученици во стопанство „Крсте Мисирков“ во Скопје на Стојадин Стојковиќ, Скопје. (18)

Работничка книшка, издадена од Трудов оддел — Скопје на Асан Амит Али, Скопје. (19)

Школска диплома бр. 24 за завршен тримесечен курс за основно училиште, издадена од Министерството за просвета на НРМ — Скопје на Вукашин И. Михајловски — Тетово. (20)

Воена книшка, издадена од Воен отсек — Скопје на Димитрије Ј. Бизатовски — Скопје. (21)

Шоферска дозвола бр. 713, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Димитрија Ј. Бизатов, Скопје. (21)

Шоферска книшка рег. бр. 10580, издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје на Станиша Станоев, с. Сопот — Тиквешко.

Шоферска дозвола бр. 506, категорија АБЦ, издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје на Михаил Зајковски — Скопје. (24)

Оружен лист бр. 489 на Душан Димев Кузмановски, ул. „Пиринска“ бр. 99 — Прилеп. (25)

Свидетелство за положена мала матура при Осмолетката во с. Долни Манастирец на Југослав Синадинов, с. Д. Манастирец — Кичевско. (26)

Возачка дозвола бр. 78/15-XII-1952 год., издадена од Сообраќајниот отсек — Битола на Ѓорѓи Јанакиевски, прег. „Лозар“ — Битола. (27)

Возачка дозвола бр. 37, издадена од СВР — Дебар на Екрем Клобучишта ул. „Дилавер Сала“ бр. 247 — Дебар. (29)

Окружен лист бр. 441, издаден од ПВР — Струга на Тане Крстанов Русевски, с. Вевчани — Охридско. (30)

Свидетелство бр. 6208/14-VII-1954 год. за положен калфински испит за ковач, издадено од ГНО — Скопје на Рамиз Рустеми, Скопје. (31)

Индекс и гачки лист, издадени од Економскиот факултет во Белград на Коста С. Гавриловиќ, с. Вратница — Тетовско. (32)

Сообраќајна дозвола бр. 5217, издадена од СВР на ОНО — Струмица на Керамидна фабрика „Еленица“ — Струмица. (33)

Шоферска книшка возач III класа рег. бр. 323, издадена од СВР — Битола на Лазо Дуртановски, с. Цапари — Битолско. (34)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 1899, серија бр. 0398409, издадена од СВР — Св. Николе на Ворде Сантов Арсовски, с. Строиманци — Кумановско. (1889)

Лична карта рег. бр. 855, серија бр. 0540761, издадена од СВР — Куманово на Јонуз Ибраим Авдџи, с. Слупчане — Кумановско. (1890)

Лична карта рег. бр. 75234, серија бр. 0054458, издадена од СВР — Скопје на Менекше Мустафа (Исмаилова) Бератова, ул. „135“ бр. 90 — Скопје. (2518)

Лична карта рег. бр. 237502, серија бр. 0218770, издадена од СВР — Загреб на Цвета Александар Панова, ул. „283“ бр. 17а — Скопје. (2519)

Лична карта рег. бр. 22886, серија бр. 0067268, издадена од СВР — Скопје на Мирко Илија Добрашевиќ, ул. „Индустриска“ бр. 85 — Скопје. (2520)

Лична карта рег. бр. 5822, серија бр. 0010121, издадена од СВР — Скопје на Димко Пано Пановски, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 65 — Скопје. (2521)

Лична карта рег. бр. 25587, серија бр. 0021396, издадена од СВР — Скопје на Мартин Трпе Мартиновски, с. Маџари — Млин — Скопје. (2522)

Лична карта рег. бр. 61655, серија бр. 0063190, издадена од СВР — Скопје на Осман Асан Зејнел; ул. „140“ бр. 7 — Скопје. (2523)

Лична карта рег. бр. 7849, серија бр. 0584359, издадена од СВР на Скопска околина на Петко Јованчев Паровски, с. Булачани — Скопско. (2524)

Лична карта рег. бр. 13134, серија бр. 0015712, издадена од СВР — Скопје на Крсте Андреја Трајанов, ул. „43“ бр. 30 — Скопје. (2525)

Лична карта рег. бр. 7982, издадена од СВР — Титов Велес на Даница Илија Петрушева, ул. „29 ноември“ бр. 14 — Скопје. (2526)

Лична карта рег. бр. 56283, серија бр. 0041766, издадена од СВР — Скопје на Осман Ариф Осман, ул. „131“ бр. 46 — Скопје. (2527)

Лична карта рег. бр. 18632, серија бр. 0591752, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Неделко Стојко Ацковски, ул. „86“ бр. 18 — Скопје. (2588)

Лична карта рег. бр. 85436, серија бр. 0062053, издадена од СВР — Скопје на Јусуф Хазир Мухаремов, ул. „137“ бр. 20 — Скопје. (2589)

Лична карта рег. бр. 201, серија бр. 085601, издадена од СВР на Скопска околина на Јован Ѓорѓиев Митрулов, с. Горно Лисиче — Скопско.

ПОДМИРУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1954 ГОДИНА

Се молат претплатниците на „Службен весник на НРМ“ коишто до денес не ја подмириле годишната претплата за 1954 година, веднаш да ја уплатат на нашата чек. сметка 801-Т-166 при Народната банка — Скопје.

Претплатата за 1954 година изнесува 600 динари.

Лична карта рег. бр. 1691, серија бр. 087919, издадена од СВР — Скопје на Анастас Ламбро Танчо, ул. „355“ бр. 9 — Скопје. (2610)

Лична карта рег. бр. 12100, серија бр. 0014879, издадена од СВР — Скопје на Миле Кири Калковски, ул. „391“ бр. 3 — Скопје. (2661)

Лична карта рег. бр. 50090, серија бр. 0037835, издадена од СВР — Скопје на Хашим Адем Раим, ул. „129“ бр. 7 — Скопје. (2613)

Лична карта рег. бр. 641, серија бр. 021615, издадена од СВР — Скопје на Атина Горѓи Делаки, ул. „402“ 7 зграда — Скопје. (2614)

Лична карта рег. бр. 7543, серија бр. 0100253, издадена од СВР — Кр. Паланка на Роза Данчова Станкова, ул. „Булевар ЈНА“ бр. 60 — Скопје. (2616)

Лична карта рег. бр. 2928, серија бр. 089427, издадена од СВР — Скопје на Павле Глигоров Циков, „Мичурин“ 7 зграда III влез — Скопје. (2624)

Лична карта рег. бр. 4212, серија бр. 090077, издадена од СВР — Скопје на Јанко Димитри Печинов, ул. „Кеј 13 ноември“ бр. 67 — Скопје. (2625)

Лична карта рег. бр. 3282, серија бр. 089633, издадена од СВР — Скопје на Горѓи Јованов Кратков, с. Бутел Лозов расадник — Скопско. (2615)

Лична карта рег. бр. 2116, серија бр. 0578927, издадена од СВР на Скопска околија на Иљаз Јонузев Мустафовски, с. Којлија — Скопско. (2664)

Лична карта рег. бр. 3064, серија бр. 0783683, издадена од Горче Петров на Музафер Исмаил Сефа, с. Рашче — Скопско. (2665)

Лична карта рег. бр. 14686, серија бр. 0591193, издадена од СВР на Скопска околија на Имер Суљов Шемов, с. Д. Нерези — Скопско. (2666)

Лична карта рег. бр. 8547, серија бр. 0585057, издадена од СВР на Скопска околија на Донче Фонев Митров, с. Г. Нерези — Скопско. (2667)

Лична карта рег. бр. 57911, серија бр. 0655732, издадена од СВР — Скопје на Витомир Трајан Пешевски, ул. „127“ бр. 88 — Скопје. (2691)

Лична карта рег. бр. 5548, серија бр. 0616400, издадена од СВР — Горче Петров на Расим Авли Исеини, с. Бојане — Скопско. (2668)

Лична карта рег. бр. 1381, серија бр. 0613896, издадена од СВР — Горче Петров на Али Исаков Зекири, с. Крушопек — Скопско. (2663)

Лична карта рег. бр. 5264, серија бр. 0581500, издадена од СВР на Скопска околија на Јосиф Атанасов Јордановски, с. Брезица — Скопско. (2670)

Лична карта рег. бр. 4567, серија бр. 0579800, издадена од СВР на Скопска околија на Спиро Станков Мишиќ, с. Катланово — Скопско. (2671)

Лична карта рег. бр. 20051, серија бр. 0596172, издадена од СВР на Скопска околија на Јордан Трајчев Николовски, с. Орман — Скопско. (2672)

Лична карта рег. бр. 7684, серија бр. 0584194, издадена од СВР на Скопска околија на Николе Трипунов Кузмановски, с. Брњарци — Скопско. (2673)

Лична карта рег. бр. 1179, серија бр. 0581037, издадена од СВР на Скопска околија на Гора Божинова (Крстевска) Тодоровска, с. Петровец — Скопско. (2674)

Лична карта рег. бр. 19367, серија бр. 05995438, издадена од СВР — Скопје на Стојче Петрушев Крстевски, с. Миладиновци — Скопско. (2675)

Лична карта рег. бр. 15406, серија бр. 0591926, издадена од СВР на Скопска околија на Мефаил Идризов Демиров, с. Добрино — Скопско. (2676)

Лична карта рег. бр. 14548, серија бр. 0591058, издадена од СВР на Скопска околија на Бекир Јашаров Идризовски, с. Цветово — Скопско. (2677)

Лична карта рег. бр. 4667, серија бр. 0614840, издадена од СВР — Горче Петров на Шабан Таир Саит, с. Крушопек — Скопско. (2678)

Лична карта рег. бр. 4375, серија бр. 05977847, издадена од СВР на Скопска околија на Младен Јакимов Анчевски, с. Арачиново — Скопско. (2679)

Лична карта рег. бр. 38, серија бр. 0613175, издадена од СВР — Горче Петров на Блага Ристова (Христовска) Мирчевска, ул. „Јане Сандански“ бр. 12 — Горче Петров. (2680)

Лична карта рег. бр. 191, издадена од ПВР — Крушево на Јонче Спирос Мазароски, ул. „Никола Карев“ бр. 44 — Крушево. (2601)

Лична карта рег. бр. 12776, серија бр. 0757340, издадена од СВР — Кичево на Лозан Сабријов Рамаданоски, с. Папрадиште — Кичевско. (2602)

Лична карта рег. бр. 8923, серија бр. 0752944, издадена од СВР — Кичево на Мице Арсев Филиповски, с. Велмевци — Кичевско. (2603)

Лична карта рег. бр. 4878, серија бр. 0728876, издадена од ПВР — Брод на Тодосија Милугинов Божиновски, с. Манастирец — Кичевско. (2604)

Лична карта рег. бр. 8068, серија бр. 0384678, издадена од СВР — Кочани на Амет А. Јусеинов с. Винаца — Кочанско. (2605)

Лична карта рег. бр. 10234, серија бр. 0060946, издадена од СВР — Кр. Паланка на Благоја Сандев Тасевски, с. Кошари — Кривопаланечко. (2606)

Лична карта рег. бр. 2502, серија бр. 0107512, издадена од СВР — Дебар на Изет Сулеман Османоски, с. Јанче — Дебарско. (2607)

Лична карта рег. бр. 6247, серија бр. 0294587, издадена од СВР — Штип на Слоболка Гоша (Митева) Паунова, ул. „Ленинова“ бр. 2 — Штип. (2608)

Лична карта рег. бр. 1165, серија бр. 0662005, издадена од СВР — Тетово на Азис Рушид Камбери, с. Урвич — Тетовско. (2611)

Лична карта рег. бр. 2765, серија бр. 0660575, издадена од СВР — Тетово на Азиз Мамут Азизи, с. Ларце — Тетовско. (2612)

СОДРЖИНА

	Стр.
134. Одлука за изменување на членовите на Советот за народно здравје и социјална заштита на НР Македонија	401